



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 21 ноември 1962
Скопје
Број 37 Год. XVIII

Претплата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

174.

На основа член 49 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 28/62) и во врска со член 6 став 3 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПОПЛАВИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се образува Комисија за утврдување и проценка на штетата настаната од поплавите на територијата на Народна Република Македонија.

Комисијата се задолжува да организира и ја утврдува големината на настанатата штета и да предлага на Извршниот совет соодветни мерки за отклучување на последиците.

II. Во Комисијата се именуваат и тоа:

За претседател:

— Кемал Сејфула, државен секретар на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ;

За секретар:

— Илија Спировски, државен потсекретар на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ;

За членови:

— Боро Чаушев, државен секретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ;

— Стојан Косев, секретар на Секретаријатот за сообраќај на ИС;

— Крсте Марковски, претседател на НО на Скопска околија;

— Александар Крстевски, секретар на Секретаријатот за републички буџет и општа управа на ИС;

— Диме Бојановски, народен пратеник;

— Мито Теменугов, претседател на Сојузот на водните заедници на НРМ;

— Мито Димитриевски, потпретседател на Стопанската комора на НРМ;

— Драги Трајановски, секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на ИС;

— Димче Милевски, директор на Заедницата на осигурувањето на НРМ;

— Ванчо Николовски, потпретседател на Републичкиот совет на синдикатите на Југославија за Македонија;

— Боге Кузмановски, од Главниот одбор на ССРМ;

— Трпе Јаковлевски, член на Извршниот совет;

— Митко Шекерински, директор на Стопанската банка на НРМ;

— Инж. Тиберије Киријас, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

— Нико Нича, помошник секретар на Секретаријатот за индустрија на ИС;

— Петко Чадиловски, помошник секретар на Секретаријатот за трговија и туризам на ИС;

— Тале Бошевски, претседател на НО на Битолска околија;

— Никола Алекзовски, претседател на НО на Охридска околија;

— Горѓи Русковски, претседател на НО на Титоввелешка околија.

III. Трошоците за работата на Комисијата ќе паднат на товар на претсметката на Извршниот совет.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3478/1

20 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

175.

На основа член 35 став 2 од Законот за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба („Службен весник на НРМ“ број 17/61 год.) во врска со член 19 став 2 од Општиот закон за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ број 37/48 год.) и точка 2 став 2 од Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ број 24/57 год.), Советот за народно здравје на НРМ ја донесе следната

НАРЕДБА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВЕН ТИФУС, ПАРАТИФУС А И Б И ТЕТАНУС (ТЕТРА ВАКЦИНА)

I

1. Се воведува задолжително вакцинирање против заразните болести Цревен тифус, Пара тифус А и Б и Тетанус (Тетра вакцина).

2. Задолжителното вакцинирање се врши над сите лица со возраст од 3—60 години.

3. Задолжителното вакцинирање ги опфаќа сите поплавени населби и територии со поплавени водни објекти.

II

1. Против прекршителите на одредбите од оваа наредба ќе се преземат мерки предвидени со член 24 од Општиот закон за спречување и сузбивање на заразните болести, член 29, 30, 31 и 49 од Законот за Санитарната инспекција.

III

Оваа наредба стапува на снага со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 05-2421/1
19 ноември 1962 год. Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје
на НРМ
Васил Ѓоргов, с. р.

176.

На основа член 5 и 47 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/54), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет пропишува

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОТИВЕПИЗОТСКИ И ВЕТЕРИНАРНО- САНИТАРНИ МЕРКИ ВО ВРСКА СО ПОПЛАВИТЕ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Во поплавените подрачја задолжително да се закопат или фрлат во јами — гробници мршите од сите удавени и поцисани животни и спроведе темелна дезинфекција на превозните средства и алатите што служеле при транспортот и закопувањето на мршите, како и на лицата што ја извршиле оваа работа.

II

Во сите поплавени земјоделски организации и населби во што покус рок да се изврши заштитна вакцинација против антракс на сите говеда, овци и коњи, доколку не се вакцинирани при овогодишната есенска вакцинација. Таа мерка ќе се спроведе и над овците што на поплавените терени доаѓаат од летните пасишта.

III

Во сите поплавени земјоделски организации и населби во што покус рок да се изврши заштитна вакцинација против шушкавецот на сите говеда помлади од 6 години доколку не се вакцинирани превентивно при овогодишната есенска вакцинација.

IV

Во соработка со здравствените установи, санитарната инспекција, комуналните служби и другите заинтересирани органи и организации, вете-

ринарната инспекција и органите на ветеринарната служба ќе настојуваат да се обезбеди за добитокот чиста односно хлорирана вода. На животни што не се заштитени против антраксот и шушкавецот не смее да им се дава поплавена храна.

V

Органите на ветеринарната служба и ветеринарните установи ќе обезбедат активно откривање на заразни болести кај добитокот на поплавените терени и ќе ги преземат сите против-епизоотски мерки во случај на појава на сточни заразни болести.

VI

Се задолжуваат ветеринарните установи да обезбедуваат катадневна здравствена заштита на добитокот од поплавените земјоделски организации и населби.

VII

Се забранува употреба и продажба на сите прехранбени продукти од анимално потекло што биле поплавени. Од тоа се исклучуваат прехранбените продукти затворени во непропустлива амбалажа, низ која не навлегла вода и кои се исправни за употреба.

VIII

Сите поплавени кланици, млекарници и простории за чување, продажба, обработка и преработка на месо и млеко односно месни и млечни производи можат да се пуштат во работа само по темелно чистење и дезинфекција и претходно одобрување од општинскиот ветеринарен инспектор.

IX

Се задолжуваат сите ветеринарни органи и установи перманентно да вршат ветеринарно-просветна дејност меѓу населението во врска со поплавите и опасноста за здравјето на добитокот, користејќи ги сите начини и средства за таа работа.

X

Евентуалните појави на сточни заразни болести во поплавените подрачја по најбрз пат да се соопштуваат до околските ветеринарни инспектори и Управата за ветеринарна служба на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

XI

Во рок од три дена од завршувањето на вакцинацијата од точките II и III од оваа наредба, ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските организации се должни да достават извештај до општинскиот и околскиот ветеринарен инспектор, а во рок од 5 дена од свршувањето на вакцинациите околскиот ветеринарен инспектор за своето подрачје е должен да достави сумарен извештај до Управата за ветеринарна служба на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

XII

Оваа наредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12-2852/1

Секретар

20 ноември 1962 год. за земјоделство и шумарство
Скопје

на ИС,

Инж. Драги Трајановски, с. р.

177.

На основа точка 3 став 1 и 3 од Наредбата за продажните цени на житарици и производи од житарици („Службен лист на ФНРЈ“ број 32/60), во согласност со Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет, Секретаријатот за трговија и туризам на Извршниот совет донесува

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРОШОЦИ НА ПРО-
МЕТОТ НА ГОЛЕМО И ТРОШОЦИТЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО (ПОМЕЉАРИНА) ЗА
ПЧЕНИЧНО, 'РЖНО И ПЧЕНКАРНО
БРАШНО**

I

Во Наредбата за определување трошоци на прометот на големо и трошоците на производството (помељарина) за пченично, 'ржно и пченкарно брашно („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), во точката II зборовите: „8 динари“ се заменуваат со зборовите: „9,5 динари“.

II

Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

Секретар

Број 02-271

за трговија и туризам
на ИС,

14 ноември 1962 година
Скопје

Мориц Романо, с. р.

178.

На основа член 3 од Правилникот за лекарските прегледи на лица што работат со извори на јонизирачки зрачења („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/62) и член 18 од Уредбата за организација и работа на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија, Советот за народно здравје на Народна Република Македонија на седницата одржана на 3-XI-1962 година донесе

**НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ЛИЦА ШТО
САКААТ ДА РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ПОВРЕМЕ-
НИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА
ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА**

I

Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје се определува за здравствена установа која ќе издава уверенија за здравствена способност

на лица што сакаат да работат со извори на јонизирачки зрачења и ќе врши повремени прегледи на лица што работат со извори на јонизирачки зрачења.

II

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Претседател

Бр. 01-2199/1-62

на Советот за народно здравје
2 ноември 1962 година

Скопје

Васил Ѓоргов, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18572/1 од 29 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Атанасова Живка од Битола, од родители: татко Трајко и мајка Љубица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Бојанка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (320)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 16184 од 18-IX-1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Куртевска Маргарита, родена на ден 16 ноември 1943 година во град Крушево, Битолска околина, од татко Вангел и мајка Љуба, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Накева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (321)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15690/2 од 12 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Цветковска Смила, родена на 16 февруари 1927 година во село Лешок, Тетовска околина, од татко Трпе и мајка Перса, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Симка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (322)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10119/2 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Видановски Иво, роден на 17 јуни 1929 година во с. Базерник, Битолска околина, од татко Дамјан и мајка Софка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дамјановски Јонче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (325)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10918 од 8 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Костески Стојмир, роден на 24 април 1933 година во село Слатино, Охридска околина, од татко

Костески Миладин и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Блажески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (326)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16460 од 16 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Димовска Велика, родена на ден 7 април 1950 година во Скопје, од татко Славе и мајка Анѓа, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Вера**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (327)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 16736 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цветков Трајко, роден на ден 18 јули 1936 година во гр. Скопје, од татко Андон и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојанов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (328)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16461 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Димитровска Сталинка, родена на ден 6 јули 1947 година во гр. Штип, од татко Драги и мајка Анка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Симка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (329)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20094/1 од 5 ноември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Манев Здравко, роден на 22 март 1934 година во село Лесново, Штипска околија, од татко Славко и мајка Ленка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Сандев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (330)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20048/1 од 5 ноември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вучковски Станимир, роден на 25 мај 1937 година во село Жидилово, Кумановска околија, од татко Стојанче и мајка Јованка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Китановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (331)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20047/1 од 6 ноември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вучковска Даринка, родена на 14 ноември 1933 год. во село Жидилово, Кумановска околија, од татко Јован и мајка Мита, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Китановска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (332)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19860/1 од 3 октомври 1962 година, ја одобри промената на личното име на Анѓа Хрџе, роден на 10 август 1944 година во Струмица, Штиска околија, од татко Кочо и мајка Ванѓа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Изов Ристо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (333)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19359/1 од 1 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Рушитовиќ Салим, роден на ден 23 февруари 1933 година во Ниш, НР Србија, од татко Елјрам и мајка Гулизара, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Саво**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (334)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19774/1 од 3 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Цаферовска Анамша, родена на 1 април 1951 година во с. Јаболце, Скопска околија, од татко Реџеп и мајка Халима, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Шаџа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (335)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19601/1 од 1 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Стойкевиќ Франка, родена на 16 април 1955 година во Берово, Штипска околија, од татко Аврамовски Гаврил и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Бранка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (336)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19519/1 од 1 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Зукиќ Велика, родена на 2 март 1933 година во село Витина, Гњиланска околија, НР Србија, од татко Зукиќ Живко и мајка Младена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Вукица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (337)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19517/1 од 1 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Терповски Димо, роден на 12 март 1944 година во с. Чука, Костурска околија, Грција, од татко Панче и мајка Александра, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Владимир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (338)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19516/1 од 31 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Андоновска Панда, родена на 24 февруари 1948

година во Скопје, од татко Андоновски Гавро и мајка Нада, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Павлинка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (339)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19515/1 од 31 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димков Добре, роден на 28 јули 1944 година во село Ресава, Титоввелешка околица, од татко Диме и мајка Стојна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кабранов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (340)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19180/1 од 30 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Ристо, роден на 14 мај 1935 година во село Бабино, Битолска околица, од татко Борис и мајка Благунa, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Трајковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (341)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18573/1 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Стојанова Јана, родена на 31 октомври 1942 година во село Браилово, Битолска околица, од татко Стојанов Јордан и мајка Евка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Јованка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (342)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17657/1 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тодоровски Ставре, роден на ден 6 јули 1944 година во Битола, од татко Коста и мајка Роза, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ставревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (343)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17655/1 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на личното име на Јованов Михалаки, роден на 30 април 1941 година во Битола, од татко Сотир и мајка Славка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Димитровски Михајло**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (344)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15689/2 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Илиевска Гурница, родена на 13 ноември 1947 година во Тетово, од татко Живко и мајка Вера, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Драгица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (345)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16545/1 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Крстевски Светољуб, роден на ден 18 август 1932 година во Прилеп, од татко Крстевски Нешко и мајка Ленка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Љубен**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (346)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9116/2 од 28 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Михајловиќ Лилјана, родена на 11 септември 1960 година во Титов Велес, од татко Стојчев Кирил и мајка Стојчева, род. Најдова Драгица, а усвоена од Михајловиќ Трајан и Лилјана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лидијана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (347)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10828 од 8 јуни 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Ичитрајков Јордан, роден на ден 4 јануари 1943 година во гр. Титов Велес, Титоввелешка околица, од татко Благој и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мајсторов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (348)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10827/1 од 8 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ангеловски Тодор, роден на ден 18 февруари 1939 година во с. Отовица, Титоввелешка околица, од татко Ангеловски Стојан и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Костовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (349)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 15776 од 21 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Томиќ Велибор, роден на 20 јуни 1939 година во гр. Белград, од татко Илија и мајка Драгица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Саво**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (350)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14253/1 од 23 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Дехари Дехар, роден на 9 мај 1935 година во село Ново Село, Тетовска околица, од татко Насуф и мајка Шахите, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Адил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (351)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12984/1 од 18 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име

на Муслиу Стјепан, роден на 28 март 1932 година во град Хвар, од татко Исмет и мајка Фрањка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Назми**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (352)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Веновска Љубица од Скопје, ул. „476“ бр. 8, подаде тужба за развод на бракот против Веновски Тодор, сега во неизвесност.

Се поканува тужениот Веновски Тодор, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да за спопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај, ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува пред судот на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 610/62. (324)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд се води постапка за поништување на чек. бр. 331504 на 20.000 динари, издаден од Комуналната банка — Битола, на 12-V-1962 година на предлагачот Монавчевски Ѓорѓи од Битола, ул. „Црвена вода“ бр. 8-е.

Се молат сите лица што имаат некаков интерес или го нашле чекот да го известат овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, чекот ќе биде прогласен за поништен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 155/62 (323)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 250, страна 897 е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското претпријатие на мало и големо „Тигар“ од Крива Паланка, Митко Мазаковски со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-7856/1 — 1961 од 17-XI-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-7855/1 — 1961 од 17-XI-1961 год. Апостоловски Димитров Љубомир. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 19-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 772/61. (20)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Лозарското претпријатие „Демир Капија“ од Демир Капија,

Спасовски Божин, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. шеф на сметководството на претпријатието е назначен Александар Галапчев. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Бојачиев, в.д. директор, и Петров Блажо, сметано од 25-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 789/61. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54, страна 181 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 01-8760 од 18-X-1961 година кон Лозаро-овоштарската задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци е припоена Земјоделската задруга „Кавадарско Поле“ од Кавадарци, сметано од 1-X-1961 година.

Со горедитираното решение и фирмата на Лозаро-овоштарската задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи: Земјоделска задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци

Со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-9063 од 4-XI-1961 година се одобрени и правилата на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци, донесени од Здружниот совет на задругата на 1-IX-1961 година

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 703/61. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 276, страна 801 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-10395 од 11-XII-1961 година фирмата на Претпријатието за обработка на тутун од Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за обработка на тутун „Мара Димова“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 767/61. (25)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 46, страна 181 е запишано следното: На досегашните потписници на Ловечката задруга во Скопје и тоа: Александар Ефремов, Раде Лазаревски и Анте Бошковски им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Живоин Ј. Владов, в.д. управник, и Мито Р. Петров, книговодител. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Трајко Т. Николовски, член на управниот одбор на задругата, сметано од 28-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 798/61. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 46, страна 181 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 8352 од 29-VI-1957 година на Ловечката задруга — Скопје и се проширува дејноста и со: продажба на експлозивни материјали на мало, продажба на ловечко оружје, прибор и ловечка опрема во комисион, препарирање и полнење на животни и продажба на прибор и опрема за риболов на мало.

Стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност и за нови членови на управниот одбор се избрани следните лица: Раде Лазаревски, Трајче Николовски, Благоја Дрнков, Јован Поповски, Анте Бошковски, Ристо Дуковски и Ангеле Митковски.

За потписници на задругата се назначени следните лица: Александар Ефремов, Раде Лазаревски, Трајче Николовски и Ангеле Бошковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/58. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 214, страна 569 е запишано следното: Со решението бр. 01-14216 од 15-XI-1961 година на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје е разрешен од должност досегашниот директор на Парната пивара — Скопје, Велимир Поповски, и му престанува правото за потпишување.

За директор на пиварата со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 01-14866 од 13-XII-1961 год. е назначен Дамески Симон Коце. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, Милан Симоновски, шеф на комерцијалното одделение, Хајредин Саракини, финансиски книговодител, и Аврамовиќ Жарко, стручен советник, сметано од 20-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 797/61. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 126, страна 347 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03-13260 од 29-XII-1960 година и решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-10696/1—60 од 12-XI-1960 година кон Металскиот завод „Тито“ од Скопје е припоена Фабриката за земјоделски машини и метален намештај „Метална“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 753/61. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 529, страна 1525 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Станбено штед-

ната задруга „Геодет“ од Скопје Ставре Голабовски, благајник, за потписници на задругата се избрани: Кирил Ефтимов Размов, претседател на задругата, Стојан Боризов Василев, член на управниот одбор, и Крсте Божинов Божиновски, член на управниот одбор, согласно со одлуката на управниот одбор од 20-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 791/61. (38)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 26, страна 83 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското книжарско претпријатие „Младина“ од Скопје, Фрањо Јосиф Хорват, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 14156 од 21-XI-1961 година Саво Топузовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Гошко Крепиевски, сметано од 7-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 746/61. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 284, страна 731 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Привредното трговско претпријатие „Светлост“ од Скопје, бидејќи со решението на Сојузот на глумите на Југославија — Главен одбор за Македонија бр. 342/1 од 20-XII-1961 година станува заштитна работилница (самостојна установа), сметано од 20-XII-1961 година.

Заштитната работилница ги презема сите права и обврски како и сиот имот на кој има право на користење Привредно трговското претпријатие „Светлост“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 781/61. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 439, страна 1200 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-19378/1 од 25-XI--1961 година фирмата на Занајетчиското монтажно инсталатерско претпријатие „Инсталатер“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Монтажно инсталатерско претпријатие „Инсталатер“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 777/61. (41)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 283, страна 1091 е запишано следното: На досегашниот управник на Градежната занаетчиска задруга „Слога“ од Тетово му престанува правото за потпишување.

